



ВРЗ ОСНОВА НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ПО УКИНУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ДОНЕСЕН ОД СТРАНА НА ВЛАДА НА Р.С. МАКЕДОНИЈА

П Р О Т О К О Л

ЗА РАБОТА НА ЛИЦА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРА

- Секој вработен да носи задолжително лична заштитна опрема (маска, визир и ракавици) кога е на работното место;
- При влегување на вработените во установата задолжително да се измери температура со безконтактен термометар и да се запишат добиените резултати во претходно изготвена табела;
- По завршување на мерењето термометарот да се дезинфицира и да се спакува во кутија до следно користење;
- **Забрането користење на мобилен телефон за време на работа.**
При доаѓање на работно место во објектот вработениот е должен да го стави на нечујно својот мобилен телефон и да го остави во својата чанта. Доколку е потребно истиот може да го користи само за време на пауза;
- Секој вработен има обврска да го следи сопственото здравје и при било какви симптоми на болест да го извести одговорниот воспитувач и директорот **и ако во тој момент е на работното место веднаш да го напушти;**
- **Да се одржува физичка дистанца на работното место и вон него;**
- Забрането е собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории, а за време на пауза да се почитува пропишаната физичка дистанца и да се избегнува контакт со лица од други воспитни групи;
- При прием на децата задолжително мерење на температура со безконтактен термометар и добиените резултати да се запишат во претходно изготвена табела;
- **Доколку при прием детето има повишена телесна температура да се не се прима;**
- Мерење на температура на децата, освен при прием, да се врши дополнително уште два пати во текот на денот (после ручек и при испраќање) и резултатите да се запишат во претходно изготвена табела;
- Во случај на здравствени промени кај згрижените деца, да се превземе следново:
 - во случај на промена во здравствената состојба (зголемена температура) детето да се изолира во просторијата за изолација и веднаш да се извести родителот/старателот, медицинската сестра, одговорниот воспитувач и директорот.
 - Се препорачува мерењето на температурата да биде со безконтактен термометар, доколку температурата на телото се мери со обичен термометар, потребна е дезинфекција на термометарот како и миење или дезинфекција на рацете;
 - Да се провери здравјето на другите деца во групата и да се изолираат сите сомнителни случаи;



Република Северна Македонија, Republikës së Maqedonisë së Veriut

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шажче“ – Куманово
Institucioni publik komunal për fëmijë - Kopshti i fëmijëve „Angel Shajçe”-Kumanovë

Ул. Моша Пијаде бр.117, Куманово, тел. 031-415-810, email: angel.sajce@gmail.com, www.angelsajce.mk

- Во случај на потврда на инфекција со COVID - 19, да не се користи местото каде што престојувало лицето, да се извести одговорен воспитувач и директор кој ќе ја извести надлежната епидемиолошка служба во ЦЈЗ која ќе даде понатамошни насоки за функционирање на установа;
- Да се практикува често миење на рацете со вода и сапун;
- Секојдневно да се проверуваат и дополнуваат дозерите со дезинфекциони средства;
- Вработените се должни при првиот прием на детето од родителот/старател, да побараат:
 - Пополнета **Изјава** изготвена од Установата, за потребите на истата;
 - **Лекарска потврда** од матичен лекар за здравствената состојба на детето;
 - **Потврда/и** од самохран родител/старател или од двата родители/старатели, дека работните задачи задолжително мора/ат да ги извршува/ат на работното место, без можност за работа од дома
- Доколку родителите ги немаат потребните документи детето да не се прима.